



Република Македонија  
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  
Republika e Maqedonisë  
AVOKATI I POPULLIT  
Republic of Macedonia  
**O M B U D S M A N**

**НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ**

**ГОДИШНА ПРОГРАМА НА  
НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ  
ЗА 2012 ГОДИНА**

**Скопје, јануари 2012**

**ГОДИШНА ПРОГРАМА НА  
НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ  
ЗА 2012 ГОДИНА<sup>1</sup>**

Временска рамка:јануари-декември 2012 година

Извршители: советници во Одделението за превенција од тортура и друг вид на свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или казнување

**АКТИВНОСТИ:**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011 ГОДИНА И ПРОГРАМА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ** (временска рамка: јануари-мај 2012)

- 1.Изготвување на годишниот извештај за 2011 година (јануари-март 2012)
2. Промоција на Годишниот извештај за 2011 година (април-мај 2012 г.)
- 3.Изготвување на програма за следење на добиените одговори и имплементација на дедените препораки (во соработка со Одделението за информатичка поддршка) (временски рок – март-јуни 2012)

**ПРЕВЕНТИВНИ ПОСЕТИ И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАИ**  
(временска рамка:февруари-декември 2012)

Вкупен број на превентивни посети – **25**

- 1.Полициски станици: 10 посети
- 2.Казнено-поправни установи: 7 посети (одделенија за притвор и одделенија за осудени лица)

---

<sup>1</sup> Согласно препораката на Поткомитетот за превенција од тортура, Одделението за превенција од тортура изготвува посебна програма и план за работа: “The NPM should establish a work plan/programme which, over time, encompasses visits to all, or any, suspected places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the Optional Protocol, which are within the jurisdiction of the State”. CAT/OP/12/05: Guidelines on national preventive mechanisms, 05 Dec 2010, point 33

3. психијатриски установи: 3 посети

4. Други места на лишување: 5 посети (предлог места: ЈУ за деца со воспитно-социјални проблеми „25 Мај“ Скопје, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци „Топанско поле“, ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско, ЈУ Специјален завод Демир Капија и Прифатен Центар за странци

**ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПОСЕТИ И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ** – фокус на следење на имплементацијата на дадените препораки ( временска рамка: јули-декември 2012)

Вкупен број на последователни посети – 6

1. Полоциски станици – 5 посети

2. Затвор Скопје – 1 посета

**ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ**

1. Иницијатива за измени на Стандардните оперативни процедури на Министерство за внатрешни работи за задржување и постапка со задржани лица (временска рамка: јануари-март 2012)

2. Иницијатива за измени на Законот за извршување на санкциите (временска рамка: октомври 2012)

**ПРОМОТИВНО-ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ** (временска рамка: март-декември 2012)

1. Средби со раководители на релевантни институции и органи (Министерство за правда, Финансова полиција, Гранична полиција и други)

2. Јавна промоција на НПМ-от континуирано во текот на годината (информации на веб-страницата, соопштенија до јавноста, пред-конференции и сл.)

3. Презентација на годишниот извештај на НПМ пред граѓанското општество

## **ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО**

1.Учество на семинари и конференции – по потреба и на покана

### **ЧОВЕЧКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА:**

- 1.Вработување на 1 советник за превенција од тортура во НПМ (зголемување на ефикасноста на НПМ преку поделба на работата во два тима, секој составен од по двајца советници)
- 2.Ангажирање на 3 стручни профили (доктор, психијатар и психолог или социјален работник)
- 3.Возило за остварување на редовните превентивни и последователните посети

## **НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ**

**Иџет Мемети**